



КОШАРКАРСКА ФЕДЕРАЦИЈА НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

АНГЛИСКО - МАКЕДОНСКИ РЕЧНИК

на кошаркарски зборови, изрази и фрази

СКОПЈЕ 14.05.2021



Тип	Категорија	Англиски	Македонски
term	Technical equipment	24-second device	уред за 24 секунди
term	Table officials	24-second operator	мерач на 24 секунди
term	Time related	24-second reset	ресетирање на 24 секунди
term	Violation	24-second violation	прекршок 24 секунди
term	Court	3-point field goal area	поле за кош од игра со вредност 3 поени
term	Violation	3-second violation	прекршок 3 секунди
term	Game	3x3	3 на 3
term	Official's signal	8-second count	броење на 8 секунди
term	Violation	8-second violation	прекршок 8 секунди
noun	Skills	ability	способност
term	Ball related	above the ring	над обрачот
noun	Evaluation of referees	acceptance	прифаќање, примање, признавање
term	Evaluation of referees	acceptance of a referee	прифаќање, примање, признавање од судијата
adjective		accidental	случаен
term	Contact	accidental contact	случаен контакт
term	Violation	accidental foot	случајна игра со нога
verb	Behaviour	act	дело, чин
term	Shooting	act of shooting	момент на шут
noun	Behaviour	acting	исценирање-глумење
term	Bench personnel	acting as coach	улога на тренер
noun	Offense	action	акција
term	Time related	actual playing time	актуелно-вистинско време за игра
term	Game	additional free throw	дополнително слободно фрлање
adjective		adjacent	соседен, близок
term		adjacent positions	соседни, блиски позиции
term	Administrative	administer a free throw	администрира, изведува слободно фрлање
term	Administrative	administer a jump ball	администрира, изведува потфрлање
term	Administrative	administer a throw-in	администрира, изведува уфрлање
term	Officials	administering official	судија кој администрира, изведува-активен судија
term	Administrative	administrating free throws	администрирање, изведување на слободни фрлања
noun	Age categories	adult	возрасен
noun	Rules	advantage	предност
term	Rules	advantage-disadvantage concept	концепт предност-подредена положба
verb	Uniform	advertise	објавува, огласува
noun	Uniform	advertisement	оглас, реклама
noun	Uniform	advertising	рекламирање
noun	Age categories	age	возраст
term	Age categories	age categories	возрасни категории
term	Shot	air ball (the ball misses the ring on a shot)	воздушна топка (балон-бунар=топката не го погодила обрачот при шут)
term	Progressing	airborne player	играч во воздух
noun	Pass	alley-oop (a pass close to the basket for a teammate to dunk)	цепелин (додавање блиску до кошот за соиграч да изведе забивање)
noun	Uniform	all-in-ones	едноделен дрес-боди
noun		allowance	дозвола, дозволување
term	Awards	all-star team	тим на сите ѕвезди
term	Rules	alternating possession	алтернативен посед
term	Technical equipment	alternating possession arrow	стрелка за алтернативен посед



term	Official's signal	and-one (additional free throw for a fouled player who scored)	плус едно (дополнително сл. фрлање за фаулиран играч кој поентирал)
term	Mechanics	angle of vision	агол на гледање
verb	Officiating	anticipate	предвидува, очекува
noun	Shot	apex	врв, врвен
noun	Evaluation of referees	appearance	појава, надворешен изглед
verb	Behaviour	applaud	плескање, одобрување
verb		appoint	именување, одредување, поставување
noun	Gymnasium	arena	арена
noun	Body	arm	рака
noun	Technical equipment	arrow	стрела, стрелка
verb		assist	помагање, да се помогне
noun	Statistics	assist	асистенција (статистика)
noun		assistance	помош
term	Bench personnel	assistant coach	помошник тренер
term	Table officials	assistant scorer	помошник записничар
noun	Player	athlete	атлета, спортист
adjective	Skills	athletic	атлетски
verb	Offense	attack	напад
noun	Offense	attack	напаѓање
verb		attempt	обид
noun	Shooting	attempt	се обидува
term	Offense	attempt to score	обид за поентирање
noun		attention	внимание, обзир
noun	Gymnasium	audience	слушатели, гледачи
noun	Evaluation of referees	authority	власт, сила, дозвола
verb		avoid	одбегнување, поништување
term	Contact	avoid contact	одбегнување на контакт
term	Body	avoid injury	одбегнување на повреда
term	Official's signal	award a basket	доделување-признавање на кош
term	Awards	award ceremony	церемонија на доделување на награди
term	Official's signal	award the ball to a team	доделување на топка на екипа
noun	Awards	awards	награди
noun	Body	back	грб, задна страна
term	Body	back foot	задан дел од нога
term	Playing equipment	back of the backboard	задан дел на таблата
noun	Playing equipment	backboard	табла, потпирач
noun	Playing equipment	backboard support	носач на таблата (конструкција)
noun	Court	backcourt	задно поле
term	Violation	backcourt violation	прекршок задно поле (вратена топка во задно поле)
noun	Offense	backdoor	заобиколен
term	Evaluation of referees	bad call	лоша одлука
term	Pass	bad pass	лошо додавање
noun	Uniform	badge	значка, беџ
noun	Uniform	bag	торба
term		bait an opponent	да се измами противникот
noun	Playing equipment	ball	топка
term	Officiating	ball addict (referee always focusing only on the ball)	зависност од топката (судијата е секогаш фокусиран само на топката)
term	Ball related	ball at the disposal of a player	топка на располагање на играч
term	Ball related	ball becomes dead	топката постанува мртва
term	Ball related	ball becomes live	топката постанува жива



term	Ball related	ball bounces off	топката се одбива од
term	Ball related	ball controlled by player	играч во посед на топка
term	Ball related	ball controlled by team	екипа во посед на топка
term	Ball related	ball enters the basket from below	топката одоздола влегува во кошот
term	Violation	ball goes out-of-bounds	топката оди надвор од граничните линии-аут
term		ball hog (a player who does not pass the ball)	играч кој не додава топка
term	Ball related	ball in play	топка во игра
term	Ball related	ball in-bounds	топка во поле (терен)
term	Ball related	ball is in flight	топката е во лет
term	Ball related	ball is in the air	топката е во воздух
term	Ball related	ball is touched by a player	топката е допрена од играч
term	Shooting	ball leaves the hand	топката ја напуштила раката
term	Ball related	ball lodges between ring and backboard	топката се заглавила помеѓу обрачот и таблата
term	Ball related	ball lodges on the basket support	топката се заглавила на носачот на таблата
term	Ball related	ball out-of-bounds	топка надвор од гранични линии - аут
term	Ball related	ball reaches its highest point	топката ја достигнала својата највисока точка
term	Ball related	ball released	топката е ослободена
term	Violation	ball returned to the backcourt	топка вратена во задно поле
term	Pass	ball reversal (ball passed to the other side of the court)	топка додадена на другата страна на теренот
term	Offense	ball screen (screen set for a player with the ball)	блокада-екран направена за играч со топката
term	Mechanics	ball side	страна на која се наоѓа топката
term	Ball related	ball sticks between the ring and the backboard	топка се заглавила помеѓу обрачот и таблата
term	Playing the ball	ball touches a player	топка допрела играч
term	Ball related	ball within the basket	топка во кошот
noun	Playing the ball	ballhandler	играч со топка (играч кој ја води топката)
term	Shot	bank shot	шут од табла (табла-кош)
noun	Court	base line (US)	челна линија
term	Pass	baseball pass	безбол додавање
noun	Court	baseline (US)	челна линија
noun	Playing equipment	basket	кош
term	Violation	basket interference	попречување шут на кош
term	Official's signal	basket is good	кошот/погодокот е исправен
term	Official's signal	basket is made	кошот/погодокот е постигнат
term	Official's signal	basket is not good	кошот/погодокот не е исправен
term	Official's signal	basket is not valid	кошот/погодокот не важи
term	Official's signal	basket is valid	кошот/погодокот важи
noun	Playing equipment	basket support	држач/конструкција на кошот
term	Playing equipment	basketball equipment	кошаркарска опрема
term	Uniform	basketball shoes	кошаркарски обувки/патики
term	Rules	be in the bonus (when a team is in penalty situation)	исполнет бонус (кога екипата е во ситуација за казна на лични грешки на екипата)
term	Offense	beat an opponent	да се победи противникот
term	Official's signal	beckon the player onto the court	повикан играч да влезе во терен/игра
term	Official's signal	beckoning-in (waving motion by a referee for a substitute to allow him enter the court)	повикување за влез во терен/игра (вообичаен движење со раце од судијата за дозволено велгување на заменикот во терен/игра)
term	Administrative	become substitute	постанува заменик (заменет играч)
term	Game	before the game	пред почетокот на натпреварот



noun		beginning	почеток
term	Game	beginning of a period	почеток на период
term	Game	beginning of the game	почеток на натпреварот
term	Dribble	behind-the-back dribble	водење на топката зад грб
term	Pass	behind-the-back pass	додавање на топката зад грб
term	Ball related	below the ring	под обрачот
noun	Uniform	belt	каиш/појас
noun	Court	bench	клуча
term	Bench personnel	bench personnel	персонал на клупата
noun		benchwarmer (substitute sitting always on the bench)	заменик на клупа (заменик кој секогаш седи на клупа)
noun		benefit	корист
verb		benefit from something	корист од нешто
term	Dribble	between-the-legs dribble	водење на топката меѓу нозе
term	Player	big man	висок играч - центар
adjective	Colour	black	црно
term	Uniform	black sport shoes	црни спортски обувки/патики
term	Uniform	black trousers	црни панталони
term	Offense	blindside screen (a screen set directly behind a defender where the player can't see it)	блокада-екран од слепа/невидлива страна (блокада-екран поставен веднаш зад грб на играчот од одбрана, кој неможе да го види)
verb	Defense	block	блокирање
verb	Defense	block out	блокиран
verb	Defense	block the shot	блокирање на шутот
term	Defense	blocked shot	блокиран шут
noun	Defense	blocker	играч кој блокира
noun		blocking	блокирање
noun	Foul	blocking foul	грешка при блокирање (грешка во напад)
noun	Defense	blocking out (blocking the offensive player out from close position to the basket at rebounding situation)	градење/блокирање (градење на играч од нападот од позиција блиску до кошот за скок ситуација)
term	Defense	blocking the shot	блокирање на шутот
noun	Defense	block-out (blocking the offensive player out from close position to the basket at rebounding situation)	градење/блокирање (градење на играч од нападот од позиција блиску до кошот за скок ситуација)
term	Officiating	blow the whistle	дува во свирче-свири
adjective	Colour	blue	сина
noun	Body	body	тело
noun	Progressing	body fake	финта-мамење со тело
term	Evaluation of referees	body language	говор на телото
noun	Rules	bonus (penalty situation)	бонус (ситуација на казна за лични грешки на екипата)
verb	Behaviour	boo	викање исмејување/негодување/неодобрување
verb	Playing the ball	bounce	отскокнува
term	Pass	bounce pass	додавање со отскокнување - удирање на топката од подот
noun	Dribble	bouncing	отскокнување
noun	Court	boundary lines	гранични линии
verb	Mechanics	box-in (referees keep all players in their field of vision)	бокс-ин (судиите ги имаат сите играчи во своето видно поле)
term	Mechanics	boxing-in principle (referees keep all players in their field of vision)	бокс-ин во принцип (судиите ги задржуваат сите играчи во своето видно поле)



noun	Defense	box-out (blocking the offensive player out from close position to the basket at rebounding situation)	бокс-аут (градење на играч од нападот од позиција блиску до кошот за скок ситуација)
verb	Defense	box-out (blocking the offensive player out from close position to the basket at rebounding situation)	бокс-аут (градење на играч од нападот од позиција блиску до кошот за скок ситуација)
verb	Offense	break through	пробивање
noun		brick (slang word for a especially ugly, misfired shot that clanks hard off the rim)	цигла/камен (израз за неуспешен шут кој јако се одбива од обрачот)
noun		bricklayer (slang for a player who misses many shots)	фрлач на цигла / камен (израз за играч кој промашил многу шутеви)
noun	Awards	bronze medal	бронзен медал
noun		bucket (slang for a made basket)	кофа/канта (израз за постигнат кош/поен)
noun		bunny (slang for an open, uncontested shot, usually a layup or dunk)	зицер (израз за отворен, неспорен/очигледен шут- вообичаено за положување или забивање)
noun	Body	buttocks	бутови
noun	Technical equipment	buzzer	звучен сигнал
term		buzzer sounds	огласување на звучен сигнал
noun	Shot	buzzerbeater (slang for a basket very close to or with the signal ending the playing time)	базербитер (сленг за постигнат кош/поен кој е постигнат близу до или со звучниот сигнал за крај на игра)
noun	Age categories	cadet	кадет
noun	Player	cager (slang for basketball player)	кагер (израз за кошаркарски играч)
verb	Officiating	call	судиска одлука
noun	Officiating	call	судиска одлука
term	Officiating	call a foul on player number 9	досудена лична грешка на играчот со број 9
term	Officiating	call a violation	досуден прекршок
term	Official's signal	cancel a basket	поништи кош/поен
term	Official's signal	cancel play	поништи игра
term	Official's signal	cancel score	поништи резултат
noun	Rules	cancellation	поништување
term	Rules	cancellation of penalties	поништување на казни
noun	Player	captain	капитен
verb	Playing the ball	carry the ball	носена топка
term	Violation	carrying the ball	носење на топка
verb	Playing the ball	catch the ball	фати топка
verb		cause	причини/оствари
term	Contact	cause a contact	причини/оствари контакт
term	Playing the ball	cause the ball to go out-of-bounds	причини/оствари топката да излезе надвор од граничните линии/терен
ц	Player	center	центар
noun	Court	centre circle	централен круг
noun	Court	centre line	централна линија
noun	Competition	champion	шампион
noun	Competition	championship	првенство
term	Progressing	change direction	промена на правец
term	Game	change for the second half	промена за второ полувреме
term	Practice	change of direction drill	промена на правецот на водство?
term	Progressing	change pace	промена на ритам
term	Mechanics	change position	промена на позиција
noun	Foul	charge	фаул-пробивање
verb	Offense	charge	фаул- пробивање (напад)
term	Officiating	charge a player with a foul	досудување на лична грешка на играч
term	Rules	charged time-out	доделен тајм-аут
noun	Offense	charging	пробивање



term	Foul	charging by dribbler	пробивање од играчот со топка - дриблер
term	Official's signal	charging with the ball	пробивање со топка
term	Official's signal	charging without the ball	пробивање без топка
verb	Behaviour	cheer	навива/бодри
noun	Gymnasium	cheerleaders	навивачки (вообичаено танцова група на девојки)
term	Pass	chest pass	додавање од гради
term	Administrative	choice of basket	избор на кош
term	Official's signal	chopping motion (when referee shows that the clock shall be started)	движење /отсекување (кога судијата покажува знак дека времето за игра треба да се стартува/пушти)
noun		chucker (a slang for a player who too often shoots and never met a shot he didn't like)	чакер (израз за играч кој шутира често и никогаш не е задоволен со шутот)
noun	Ball related	circumference	обем
noun		clank (slang word for a especially ugly, misfired shot that clanks hard off the rim)	кленк (израз за неуспешен шут кој јако се одбива од обрачот)
noun	Competition	classification	пласман
term	Competition	classification of teams	пласман на екипите
term	Body	clenched fist	стисната тупаница
noun	Officiating	clinic	клиника (семинар)
term	Scoresheet	close game	изедначен натпревар (натпревар со мала резултатска разлика)
term	Defense	close man-to-man guarding	блиску чуван играч - еден на еден
term	Shot	close range shot	шут на кош од мала дсистеранца
term	Shot	close shot	шут на кош од блиску
term	Defense	closely guarded player	одблизу чуван играч
noun	Gymnasium	clothes rack	шкаф за алишта
noun	Bench personnel	coach	тренер
verb		coach	тренер
term	Table officials	coach designates the starting five players	тренерот ги означува почетните пет играчи (прва петорка)
term	Table officials	coach signs the scoresheet	тренерот го потпишува записникот
term		coaching	подучување-тренирање
term	Court	coaching box (team bench area that the coach cannot leave)	означено поле на тренерот (просторот околу клупа кој што тренерот не смее да го напушти)
term	Pass	coast to coast (from one end to the other end of the court)	од кош до кош (од едниот до другиот крај на игралиштето)
noun	Contact	collision	судар
noun	Colour	colours	бои
term	Defense	combination defense	комбинирана одбрана
term	Travelling	come to a stop	да застане
noun	Table officials	commissioner	делегат
term	Administrative	commissioner report	делегатски извештај
term	Foul	commit a foul	направи/стори лична грешка
term	Violation	commit a violation	направи/стори прекршок
term	Evaluation of referees	common sense	здрав разум/чувство
term	Mechanics	communication between officials and table officials	комуникација помеѓу судиите и помошните судии
verb	Competition	compete	се натпреварува
	Mechanics	competence area	поле на одговорност
noun	Competition	competition	натпреварување
adverb		completely	целосно/комплетно
noun	Uniform	compression sleeves	компресивни ракави-стегачи
noun	Uniform	compression stockings	компресивни чорапи-стегачи
verb	Skills	concentrate	концентрира



noun	Evaluation of referees	concentration	концентрација
noun	Behaviour	conduct	однесување, надзор, водство
verb		confirm	потврдува
noun	Evaluation of referees	consistency	постојаност
adjective	Evaluation of referees	consistent	постојан
verb	Mechanics	consult	консултира/советува
noun	Mechanics	consultation	консултирање/советување
noun	Contact	contact	контакт/допир
term	Contact	contact occurs	се случил контакт/допир
term	Contact	contacting an opponent	допирање на противникот
term	Competition	Continental Championship	континентално првенство
verb		continue	продолжува
term	Progressing	continuous movement	континуирано-продолжено движење
term	Dribble	control dribble	контролирано водење на топка
term	Ball related	control of the ball	контрола над топката/посед
noun	Officials	co-official	колега судија
verb	Officiating	cooperate	соработува
noun	Evaluation of referees	cooperation	соработка
verb		correct	правилно
adjective		correct	правилно
term	Rules	correctable errors	грешки што можат да се исправат
noun	Offense	counter-attack	контранапад
noun	Skills	courage	храброст
term	Mechanics	court coverage	покривање на теренот
term	Court	court dimensions	димензии на теренот за игра
term	Mechanics	cover the play	покривање на играта
noun	Officials	crew	тим/екипа
noun	Officials	crew chief	шеф на тимот/екипата
noun	Evaluation of referees	criteria	критериум
noun	Gymnasium	crowd	публика-гледачи
noun	Awards	cup	куп
verb	Offense	cut	кратење/претрчување
term	Offense	cut using the pick	крати/претрчува користејќи пик
term	Offense	cutter	играч кој крати/претрчува до пикот
term	Rules	cylinder principle	принцип на цилиндар
adjective	Colour	dark	темно
noun	Scoresheet	date	датум
adjective		dead	мртов
term	Ball related	dead ball	мртва топка
noun	Officiating	decision	одлука
term		decision of game	одлука на натпреварот (клучна одлука)
verb		defeat	пораз
noun	Defense	defense	одбрана
term	Foul	defensive foul	грешка на играч во одбрана
term	Player	defensive player	играч во одбрана
term	Defense	defensive position	одбранбена позиција
term	Statistics	defensive rebounds	скокови во одбрана
term	Defense	defensive team	екипа во одбрана
noun		definition	дефиниција
noun		definition	дефиниција
verb		deflect	одбие/заврти
term	Playing the ball	deflect a pass	одбиено-скренато, завртено додавање



term	Behaviour	delaying the game	доцнење/оддолговлекување на играта/натпреварот
adjective	Behaviour	deliberate	намера
adverb		deliberately	намерно
noun		denial (slang for blocked shot)	одбивање (израз за блокиран шут)
term		deny the ball (prevent an opponent from getting the ball by guarding him closely and staying between him and the player in	одбивање на топката (попречување на противничкиот играч да ја освои топката со тоа што е блиску чуван
verb		designate	одреден/назначен
term	Administrative	designate the free throw shooter	одредување на шутер на слободни фрлања
term	Administrative	designated place	одредено место
term	Administrative	designated spot	одредено место
noun		deuce (slang for a succesful 2-point basket)	двојка (израз за успешен погодок за два поена)
verb	Evaluation of referees	develop	се развива
noun	Evaluation of referees	development	развој
adjective		diagonal	дијагонала
adverb		diagonally	дијагонален
noun	Awards	diploma	диплома
term	Official's signal	direction of play	правец на игра
term	Offense	direction of the offense	правец за напад
noun		disadvantage	подредена положба
verb	Officiating	disagree	несогласување
noun	Officiating	disagreement	несогласност
verb	Technical equipment	display	дисплеј - уред
noun		disposal	на располагање (судијата ја става топката на располагање на играчот)
noun	Foul	disqualification	исклучување
term	Foul	disqualification of coach	исклучување на тренерот
term	Foul	disqualification of player	исклучување на играчот
verb	Foul	disqualify	исклучен
term	Foul	disqualifying foul	исклучувачка грешка
verb		disregard	занемарен
term	Playing the ball	disregard the ball	занемарување на топката
noun		distance	растојание
noun	Competition	division	лига/дивизија
term	Mechanics	division of responsibilities	делење-поделба на одговорностите
noun	Bench personnel	doctor	доктор
noun	Gymnasium	door	врата
adjective		double	двоен
term	Violation	double dribble	двојно водење
term	Foul	double foul	обојстрана грешка
term		double nickel (more than 55 point scored by a player)	дабл никел (сленг, израз за играч кој постигнал повеќе од 55 поени)
term	Defense	double teaming	удвојување
term	Mechanics	double whistle	двојна свирка
noun	Shot	downtown (slang for a long distance shot)	шут од центар (израз за шут од големо растојание)
term	Violation	downward flight	слегувачка патека
noun		draft	нацрт/скица
noun	Game	draw (tied score, or a random selection)	жреб (нерешен резултат или случаен избор)
noun	Gymnasium	dressing room	соблекувална
verb	Dribble	dribble	води топка
noun	Dribble	dribble	водење топка



noun	Dribble	dribbler	играч кој ја води топката
noun	Dribble	dribbling	водење топка
noun	Practice	drill	тренинг/вежба
noun		drive	возење/движење
verb	Progressing	drive to the basket	водење-продор-возење/движење кон кошот
term		drop a dime (slang for making an assist without looking)	дроп а дајм (сленг-израз за асистенција/додавање без гледање)
adjective		dual	двојно/дупло
term	Mechanics	dual coverage	двојно /дупло покривање-механика
verb	Shooting	dunk	забива
noun	Shooting	dunker	играч кој забива
noun	Shooting	dunking	забивање
term	Officiating	duties and powers	обврски и права
term	Table officials	duties of scorer	обврски на записничарот
term	Table officials	duties of timer	обврски на мерачот на време
term	Playing equipment	edge of the backboard	ивиците-краевите на таблата
term		eight seconds	осум секунди
verb		eject	фрли/исфрли
noun	Foul	ejection	исфрлање
verb	Time related	elapse	поминато/истечено
verb	Body	elbow	лакт
noun		elbow	лакт
noun	Foul	elbowing	удар со лак - лактање
term		eligible to play	со право на игра (право на настап/игра)
term	Competition	elimination system	систем на елиминација
noun	Uniform	emblem	амблем/лого
noun	Court	end line	челна линија
term	Game	end of period	крај на период
term	Game	end of quarter	крај на четвртина
term	Game	end of the game	крај на играта/натпреварот
noun		ending	завршување/крај
term	Game	ending of a period	завршување на периодот
term	Administrative	enter the circle	влегува во кругот
term	Administrative	enter the free-throw lane	влегува преку линијата за слободни фрлања
term	Violation	enters basket from below	влегува во кошот одоздола
noun	Skills	enthustiasm	ентузијазам
adjective	Skills	enthustastic	ентузијастички
verb		entitled	има право (овластен)
term	Player	entitled to play	има право да игра
term	Ball related	entitled to the ball	има право на топка
noun	Gymnasium	entrance	влез
term	Gymnasium	entrance ticket	влезница
term	Rules	equal penalties	еднакви казни
noun		equipment	опрема
term	Defense	establish a legal guarding position	воспостави легална/правилна одбрамбена положба
term	Travelling	establish a pivot foot	воспостави пивот нога
term	Offense	establish a screen	воспостави-постави блокада/екран
term	Officiating	establish eye contact with partner	воспостави визуелен контакт (со очи) со партнерот
term	Competition	European Championship	Европско Првенство
term	Competition	European Cup	Европски Куп
noun	Evaluation of referees	evaluation	проценка/контрола - евалуација
noun	Evaluation of referees	evaluator	проценител/контролор - евалуатор



adjective		evident	очигледен
noun		examination	испит
verb	Time related	exceed	надминува
verb	Practice	exercise	вежба
term	Contact	excessive contact	прекумерен контакт
term	Foul	excessive swinging of elbows	прекумерно замавнување со лакти
term	Mechanics	exchange positions	промена на позиции
term	Mechanics	exchanging positions	менување на позициите
term	Player	excluded player	исклучен играч
noun	Practice	exercises	вежби
noun	Gymnasium	exit	излез
noun		expences	трошоци
term	Officiating	experienced referee	искусен судија
verb	Time related	expire	истекува
verb		extend	проширува
noun	Game	extra period	продолжение
noun	Shot	fadeaway (a jump shot taken while jumping backwards, away from the basket but still facing it)	фејдавеј (скок шут кој се изведува со скок наназад, од кош, но свртен со лице кон кошот)
verb	Progressing	fake	симулирање/глумење
noun	Progressing	fake	симулирање/глумење
verb	Travelling	fall	паѓа
term	Travelling	fall to the floor	паѓа на подот
noun	Gymnasium	fans	фанови/навивачи
noun	Offense	fast break	контранапад
noun	Evaluation of referees	feedback	повратна информација
adjective	Competition	female	женско
noun	Competition	FIBA (International Basketball Federation)	ФИБА (Меѓународна кошаркарска федерација)
noun		field	поле /терен
term	Offense	field goal attempt	обид за шут (од поле)
term	Mechanics	field of vision	видно поле
term	Defense	fight for position	борба за позиција
noun	Behaviour	fighting	тепачка
noun	Competition	final	финале
term	Officiating	final decision	конечна одлука
term	Scoresheet	final score	конечен резултат
noun	Body	finger	прст
noun	Body	fingerails	нокти
term	Team	first five players	Први пет играчи /почетна петорка
term	Game	first half	прво полувреме
term	Scoresheet	first named team	првоименувана екипа
term	Game	first period	прв период
noun	Practice	fitness test	физички тест
term	Technical equipment	five foul markers	маркери за петта грешка
term	Time related	five seconds	пет секунди
term	Technical equipment	five-team-fouls indicator	индикатор за петта грешка на екипата (бонус маркер)
term		flagrant foul	ужасна скандалозна грешка/ фаул
term	Shooting	flight of the ball	борба за топка
noun	Shot	floater (a very high-arc close shot)	флоутер (шут со висок лак одблизу)
noun	Court	floor	под/паркет
verb	Behaviour	flop	флоп/глума
noun	Behaviour	flop	флоп/глума
noun	Behaviour	flopping	глумење
noun	Body	foot	нога
noun	Practice	footwork	работа со нозе



noun	Game	forfeit	губиток-губење
noun		form	форма
noun	Player	forward	крило
noun	Foul	foul	грешка (лична грешка)
term	Foul	foul by team in control of the ball	грешка од екипата со контрола/посед на топката
term	Statistics	foul committed	направена грешка
term	Statistics	foul drawn	внесена грешка
term	Table officials	foul is charged	досудена грешка
term	Foul	foul on player	грешка врз играч
term	Rules	foul penalty administration	извршување/администрирање на казна од грешка
term	Statistics	foul trouble	проблем со лични грешки (повеќе направени грешки)
term	Statistics	fouled out (player shall leave the game due to having 5 fouls)	Исфрлен од игра поради 5 грешки (играчот треба да ја напушти играта поради 5 грешки)
noun	Foul	fouls	грешки
term	Officials	free official	слободен/пасивен судија
noun	Player	free thrower	шутер на слободни фрлања
noun	Shot	free throw	слободно фрлање
term	Shot	free throw attempt	обид од слободно фрлање
term	Statistics	free throw made	реализирано слободно фрлање
term	Court	free throw rebound places	места за скок (околу полето за ограничување/рекетот) при изведување на слободни фрлања
term	Court	free-throw lane	стаза-патека за слободни фрлања
term	Court	free-throw line	линија за слободни фрлања
term	Court	free-throw line extended	продолжена линија за слободни фрлања
term	Player	free-throw shooter	изведувач на слободни фрлања
term	Rules	free-throw shooter designation	одредување на изведувач на слободни фрлања
term	Violation	free-throw violation	прекршок при слободни фрлања
verb	Behaviour	frighten	загрижувачки/загрижен/уплашен
noun	Travelling	front foot	предна нога (нога која се движи)
noun	Court	frontcourt	предно поле
term	Defense	fullcourt defense	одбрана по цел терен
term	Defense	fullcourt press	пресинг одбрана по цел терен
verb	Dribble	fumble	неспретно/неспретност/неумешност
noun	Dribble	fumble (accidentally losing control of the ball and regaining it)	неспретност (случајно губење на контрола на топка и повторно враќање на истата)
term	Dribble	fumble of the ball (accidentally losing control of the ball and regaining it)	неспретност со топка (случајно губење на контрола на топка и повторно враќање на истата)
term	Offense	gain an advantage	стекнување на предност
term	Playing the ball	gain control of the ball	стекнување контрола на топка
term	Playing the ball	gain possession	стекнување на посед
noun	Game	game	игра/натпревар
noun	Playing equipment	game ball	топка за игра
noun	Technical equipment	game clock	часовник за игра
term	Time related	game clock operation	ракување со часовникот за игра
term	Time related	game clock signal	сигнал на часовникот за игра
noun	Evaluation of referees	game control	контрола на играта/натпреварот
noun	Foul	game disqualification	исклучување од игра/натпревар



term	Game	game is resumed by a throw-in	играта продолжува со уфрлање на топката
term	Scoresheet	game lost by default	натпревар загубен без завршеток на играта
term	Scoresheet	game lost by forfeit	натпревар загубен без игра
term	Evaluation of referees	game management	менаџирање на натпреварот
noun	Scoresheet	game number	број на натпревар
term	Statistics	games played	број на одиграни натпревари
noun	Age categories	gender	пол
term	Offense	get free from an opponent	да се ослободиш од противникот
term	Offense	get loose	да се изгубиш
term	Offense	get rid of an opponent	да се ослободиш(оттарасиш-жаргон) од противникот
term	Offense	get rid of the ball	да се ослободиш (оттарасиш-жаргон) од топката
term	Practice	give and go	дај и оди
term	Mechanics	go close to the table	пријди блиску до записничка маса
noun	Game	goal	цел/поен/погодок
noun	Statistics	goal average	просек на поени
term	Official's signal	goal counts	погодокот се признава
noun	Statistics	goal difference	кош разлика
term	Official's signal	goal does not count	погодокот не се признава
term	Official's signal	goal is made	погодокот/кошот е постигнат/реализиран
term	Official's signal	goal is not made	погодокот не е постигнат
noun	Violation	goaltending	игра на топка во слегувачка патека
term	Awards	gold medal	златен медал
term	Evaluation of referees	good call	добра одлука
term	Good to know	Good game!	добра игра/добар натпревар
term	Good to know	Good luck!	среќно
verb		grab	граба/фаќа
term	Official's signal	grant a time-out	одобрен тајм-аут
term	Shot	granny shot (an underhand shot taken using both hands, usually as a free throw)	грени шут (бабин шут - шут изведен одоздола со двете раце при слободни фрлања)
verb		grasp	зграбување-дофаќање
term	Foul	grasp the ring	го заграбува/дофаќа обрачот
adjective	Colour	gray	сиво
verb	Defense	guard	чува /одбрана
noun	Player	guard	чувар/одбрамбен играч
term	Defense	guarded player	чуван играч
noun	Defense	guarding	чување/одбрана
term	Defense	guarding distance	растојание помеѓу играчот од одбрана и играчот од напад
term	Defense	guarding from the rear	чување од назад
term	Defense	guarding position	одбрамбена позиција
noun		gunner (slang for a player who shoots the ball too many times)	ганер/револвераш (израз за играч кој има многу упатени шутеви-сленг)
noun	Gymnasium	gym	сала
noun	Gymnasium	gymnasium	спортска сала
noun	Practice	gymnastics	гимнастика
noun		hack (slang for foul)	хаќ/секира (израз за фаул)
term	Defense	halfcourt defense	одбрана на половина терен
term	Defense	halfcourt press	пресинг на половина терен-одбрана
term	Game	half-time	полувреме
term	Game	half-time interval	интервал на игра помеѓу прво и второ полувреме



term	Game	half-time warm-up	загревање на полувреме
term		halfway line	средна линија
verb		hand	рака
noun	Body	hand	рака
term	Playing the ball	hand the ball	рака на топка
noun	Foul	handchecking	допирање со раце
term	Officiating	handle conflict	се справува со конфликт
term	Playing the ball	handle the ball	ракување со топка
term	Evaluation of referees	handling conflict	справување/решавање на конфликт
term	Foul	hang on the ring	се беси на обрачот
noun	Body	head	глава
noun	Team	head coach	главен тренер
noun	Body	height	висина
term	Violation	held ball	држана топка
verb	Defense	help	помага
noun	Defense	help	помош
term	Shot	high arc shot	шут со висок лак
term	Dribble	high dribble	високо водење
term	Mechanics	high post area (area close to the free throw circle)	поле на висок пост (зона/поле блиску до линијата за слободни фрлања)
term	Awards	high scorer	возвишен/ висок поентер
term	Shooting	highest point	највисока точка
noun	Body	hip	колк
term	Mechanics	hip open to the play	колк отворен кон играта
verb		hit	удар
term	Shooting	hit the ring	го удира обрачот
noun	Foul	hitting	удирање
verb		hold	држи
term	Playing the ball	hold the ball	држи топка
noun		holding	држење
term	Foul	holding foul	фаул со држење
noun	Team	home	домашен
term		home advantage	домашна предност
term	Gymnasium	home court	домашен терен
term		home court advantage	предност на домашен терен
term	Team	home team	домашна екипа
noun	Pass	hook pass	хук додавање
noun	Shot	hook shot	хук шут
noun	Foul	hooking	хукинг (заобиколување/држење со слободната рака)
noun	Foul	hooking foul	хукинг грешка(заобиколување/држење со слободната рака во напад - ЛГ во напад)
noun	Playing equipment	hoop (slang for basket)	обрач (сленг израз за кош)
noun	Skills	hops (jumping ability)	хопс (способност за скок - скочност)
noun	Technical equipment	horn	сирена
term	Time related	horn sounds	се огласува сирената (свири)
noun	Time related	hour	час
adjective	Rules	illegal	нелегален/недозволен/неправилен
term	Contact	illegal contact	недозволен контакт/допир
term	Violation	illegal dribble	неправилно водење на топка
term	Foul	illegal screening	неправилен блок/блокада/екран
term	Foul	illegal use of hands	недозволена употреба на раце
adjective		imaginary	замислен
term		imaginary cylinder	замислен цилиндар



verb		inbound (throw the ball from out of-bounds)	уфрлање во терен (уфрлање на топката надвор од граничните линии)
adjective		inbounds	внатре во терен
term	Player	inbounds player	играч во терен
term	Contact	incidental contact	случаен контакт/допир
term	Scoresheet	increase the lead	зголемување на водството
term	Official's signal	indicate the direction of play	покажува правец на игра
term	Official's signal	indicate the number of the player	покажува број на играч
term	Official's signal	indicate the offender	го покажува прекршителот (сторителот)
noun	Rules	infraction	прекршок
noun	Rules	infraction of rules	прекршок на правилата за игра
term	Defense	initial guarding position	почетна одбрамбена позиција
verb		initiate	започне/иницира
term	Mechanics	initiate a rotation	започне ротација
term	Mechanics	initiating rotation	започнување на ротацијата
term	Player	injured player	повреден играч
noun	Body	injury	повреда
term	Officiating	inspection of the playing facilities	проверка/инспекција на опремата за игра
term	Technical equipment	instant replay	повторена снимка
term	Technical equipment	instant replay system	систем за повторена снимка
noun	Evaluation of referees	instruction	инструкции/препораки
noun	Evaluation of referees	instructor	инструктор
adjective		intentional	намено
term	Violation	intentional foot	намерна игра со нога
term	Violation	intentional kick	намерно шутирање на топка
verb	Playing the ball	intercept a pass	пресретнување - прекинување на додавање/сечење
noun	Statistics	interception	пресретнување-прекинување
noun	Violation	interference	попречување
term	Violation	interference with the ball	попречување на топката
adjective		international	меѓународен
term	Officials	international referee	меѓународен судија
noun	Bench personnel	interpreter	преведувач
verb		interrupt	прекин
noun	Game	interruption	прекинување
term	Game	interruption of play	прекинување на играта
noun	Game	interval	интервал
verb	Behaviour	intimidate	заплашен - застрашен
noun	Behaviour	intimidation	заплашување - застрашување
term	Administrative	introduction of the teams	претставување на екипите
verb	Officiating	judge	судија
noun	Officiating	judgement	пресуда
verb	Progressing	jump	скок
noun	Violation	jump ball	потфрлање
term	Violation	jump ball situation	ситуација на потфрлање
noun	Shot	jump hook	хорог скок шут
verb	Progressing	jump into the air	скок во воздух
verb	Progressing	jump off	одскокнува
noun	Shot	jump shot	скок шут
noun	Player	jumper	скокач
noun		jumpers	скокачи
term	Skills	jumping ability	способност за скок/скокност
noun	Age categories	junior	јуниор



noun		key (restricted area and free-throw circle together)	кеи (полето на ограничување/рекетот, заедно со кругот за слободни фрлања)
verb		kick	удар
noun		kicking	ударање
term		kicking out (drives in and then passes the ball out to a perimeter player)	кикинг аут (продирање и додавање на топката кон играч кој е надвор, на периметарот)
term	Violation	kicking the ball	ударање на топката
noun	Body	knee	колено
verb	Progressing	land	приземјување/доскок
noun		landing place	место на доскок
noun	Court	lane places	полиња на скокачи/место за скокачите при изврдување на слободни фрлања/
noun	Practice	lap	круг
noun	Shot	lay-in	положување на топката
noun	Shot	layup shot	шут со положување на топката
verb		lead	водство
noun	Officials	lead official	водечки судија
noun		leather	кожа
noun	Body	left hand	лева рака
noun	Player	left-handed player	леворак играч
noun	Body	leg	нога
adjective		legal	правилен/дозволен
term	Defense	legal guarding position	правилна одбрамбена положба
term	Offense	legal screen	дозволена блокада/екран
term		level of the ring	ниво на обрачот
verb		lift	дига/подигнува
term	Travelling	lift the pivot foot	дига/подигнува пивот нога
adjective	Colour	light	светла
noun	Court	line	линија
verb		line up	подредување
noun	Team	line-up	подредување на екипата
adjective		live	во живо
term	Ball related	live ball	жива топка
noun	Pass	lob pass	лоб додавање
adjective	Team	local	локален/домашен
term	Team	local team	локална/домашна екипа
noun		location	место
term	Rules	location of a player	место/положба на играчот
term	Rules	location of an official	место/положба на судијата
noun	Gymnasium	locker	шкафче/орман
noun	Gymnasium	locker room	соблекувална
term	Shot	long range shot	шут од голема далечина
term	Shot	long shot	шут од далечина
term	Mechanics	looking for the space	во потрага по простор
term	Foul	loose ball foul (foul by an offensive player when neither player controls the ball)	грешка на играч без посед на топка (грешка на играч од нападот кога ниеден играч нема контрола на топка)
term	Defense	loose man-to-man guarding	губење на играчот при игра човек на човек
verb		lose	губи
term	Evaluation of referees	lose control on the game	губење на контрола врз играта/натпреварот
term	Offense	lose the ball	губење на топката
noun	Competition	loser	губитник
noun	Statistics	losses	порази/загуби
term	Scoresheet	lost by default	загуба без игра



term	Scoresheet	lost by forfeit	загуба без завршеток на играта
noun	Shot	low arc shot	шутирање со низок лак
term	Shot	low arc shot	шут со низок лак
noun	Dribble	low dribble	ниско водење на топката
term	Mechanics	low-post area	зона на низок пост
term	Practice	machine-gun drill	митролез вежба
term		maintain a position	задржување на позиција
term	Shooting	make a basket	постигнува на кош
term	Officiating	make a call	досудување
term	Officiating	make a decision	донесување одлука
term	Officiating	make a mistake	правење грешка
term	Officiating	make allowance	дозволување
term	Contact	make contact	прави контакт
noun	Age categories	male	машки
noun	Age categories	male gender	машки пол
noun	Age categories	man	човек
noun	Bench personnel	manager	менаџер
term	Defense	man-to-man defense	одбрана човек на човек
term	Defense	man-to-man guarding	чување човек на човек
term	Contact	marginal contact	мал/занемарлив контакт
term	Court	markings on the floor	ознаки/обележување на теренот за игра
noun	Bench personnel	masseur	масер
noun	Game	match	натпревар
noun		matchup	вид на зонска одбрана со превземање
noun		material	материјал
noun	Mechanics	mechanics	механика
noun		media time-outs	медиумски тајм-аути
noun	Skills	mental	интелект
term	Skills	mental skills	интелектуални способности
term	Team	member of a team	член на екипата/тимот
noun	Shot	mid-range shot	шут од средна делечина
noun	Age categories	mini	мини
noun	Time related	minute	минута
noun	Offense	mismatch (the offensive and defensive player are different in height or in quickness)	мис-меч (играчите од нападот и одбраната се разликуваат по висина или брзина)
term	Shooting	miss a chance	пропуштена прилика
term	Shot	missed shot	промашен шут
noun		mistake	грешка
noun	Progressing	momentum	момент/динамика
term	Awards	most sporting team	најспортска екипа/тим
term	Awards	most valuable player (MVP)	најкорисен играч
noun	Progressing	motion	движење
term	Offense	motion offense	движење во напад
noun	Evaluation of referees	motivation	мотивација
noun	Uniform	mouth guard	гумена заштита за заби
verb	Progressing	move	движи
noun	Progressing	move	потег
noun	Progressing	movement	движење
term	Foul	moving screen	подвижен блок/блокада/екран
noun	Scoresheet	name of the player	име на играчот
noun	Scoresheet	name of the team	име на екипата
noun	Competition	national federation	националана федерација
noun	Competition	national team	националана репрезентација
term	Foul	nature of the foul	природа на грешката
noun	Playing equipment	net	мрежа
term	Court	neutral court	неутрален терен



term	Court	neutral zone	неутрална зона
term	Playing equipment	new ball	нова топка
term	Official's signal	no basket	кошот не важи
term	Officiating	no call	без одлука (ситуација кога судијата ќе донесе одлука да не досуди ништо)
term	Court	no-charge semi-circle	полукруг каде нема пробивање
term	Contact	no-contact game	игра без контакти
term	Pass	no-look pass	додавање без гледање
verb		nominate	номинара
noun	Officiating	nomination	номинација/делегирање
noun	Player	non-jumper(s)	нескокач(и)
term	Team	non-offending team	екипа која не е виновна
term	Team	non-scoring team	екипа која што не постигнала кош
term	Defense	normal basketball position	нормална кошаркарска позиција
term	Scoresheet	number of players	број на играчи
noun		numbers	броеви
term	Uniform	numbers on shirts	броеви на маици/дресови
verb	Evaluation of referees	observe	набљудува/контролира
noun	Evaluation of referees	observer	обсервер/контролор/надбљудувач
verb		occupy	окупира/завзема
term	Progressing	occupy a position	окупира/завзема положба
verb		occur	се случува
noun		occurance	појава/случување
term	Mechanics	off-ball	од топка
noun	Offense	offense	напад
term	Foul	offended player	виновен играч /сторител/
term	Team	offended team	виновна екипа
noun	Foul	offender	прекршител /сторител
noun	Player	offending player	играч сторител
term	Team	offending team	екипа која е сторител
term	Foul	offensive foul	грешка во напад
term	Player	offensive player	играч во напад/напаѓач
term	Statistics	offensive rebound	офанзивен скок
term	Offense	offensive team	екипа која е во напад
noun	Officials	official	судија
noun	Officials	officials	судии
term	Official's signal	officials' signals	судиски знаци
term	Uniform	officials' uniform	судиска униформа
verb	Officiating	officiate	суди
noun	Officiating	officiating	судење
term	Mechanics	officiating techniques	техники на судење
term	Mechanics	off-the-ball coverage	покривање на играта од топка
term	Age categories	old boys	ветерани
noun	Competition	Olympic Tournaments	олимписки турнири
term		on the floor	на подот/теренот
term	Ball related	on the ring	на обрачот
term	Mechanics	on-ball	на топка
term		one free throw	едно слободно фрлање
term	Scoresheet	one point	еден поен
term	Pass	one-hand pass	додавање со една рака
term	Offense	one-on-one	одбрана еден на еден (човек на човек)
term	Offense	one-on-one situation	ситуација еден на еден
term	Mechanics	on-the-ball coverage	покривање на играта со топка
term	Body	open palm	отворена дланка
term	Administrative	opening toss	почетно потфрлање
noun	Team	opponent	противник



term	Playing equipment	opponent's basket	противнички кош
noun		opportunity	можност
term	Player	opposing player	противнички играч
term	Team	opposing team	противничка екипа
adverb		opposite	спротивен
term	Mechanics	opposite side	спротивна страна
term	Mechanics	opposite the scorer's table	наспроти записничката маса
noun		organiser(s)	организатор(и)
term	Competition	organising body	организациско тело
term	Pass	outlet pass (after taking the defensive rebound the first pass to start a fast break)	првично додавање (прво додавање после дефанзивен скок за почеток на контра напад)
noun	Offense	outnumbering	прекубројни
term	Violation	out-of-bounds	надвор од гранични линии
term	Body	outstretched arm	испружена рака
term		over and back violation (backcourt violation)	прекршок вратена топка
term	Foul	over the back	вратена топка
term		over the limit (see also penalty situation)	повеќе од дозволеното (исто така види ситуација на казна)
verb	Behaviour	overact	претерана глума
noun	Behaviour	overacting	претерано глумење
term	Pass	overhead pass	додавање преку глава
noun	Game	overtime	продолжение
term	Playing equipment	own basket	сопствен кош
noun	Progressing	pace	темпо/чекор/такт
noun		pack (slang for a blocked shot)	блокада/рампа (сленг за блокиран шут)
noun	Playing equipment	padding	заштита (пример на конструкцијата на кошот или рекламите околу теренот)
noun		paint (restricted area, 3-second area)	рекет (поле на ограничување)
noun	Competition	pairing (teams play home and away games)	спарување/вкрстување (кога екипите играат натпревари на домашен и гостински терен)
noun	Body	palm	рака/дланка
noun	Violation	palming (carrying the ball)	палминг (носена топка)
noun		participants	учесници
verb		participate	учество
noun	Officials	partner (co-official)	партнер(колега судија)
verb	Pass	pass	додава
noun	Pass	pass	додавање
verb	Pass	pass ahead	додава нанапред
verb	Pass	pass back	додава наназад
verb	Pass	pass to somebody	додава до некој
verb	Pass	pass to the side	додавање на страна
noun	Pass	passer	додавач
noun	Pass	pass-fake	лажно додавање
term	Practice	passing drill	вежба за додавање
verb		penalise	казнува
noun	Rules	penalty	казна
noun		penalty for	казна за
term	Rules	penalty situation	ситуација на казна (бонус)
verb	Mechanics	penetrate	продира
noun	Dribble	penetration	продирање
noun	Statistics	percentage	процент
noun	Court	perimeter	обем/обиколница
adverb		permissible	дозволено
adjective		personal	личен
term	Contact	personal contact	личен контакт



term	Foul	personal foul	лична грешка
term	Practice	physical preparation	физичка подготовка
term	Skills	physical skills	физички способности
noun	Bench personnel	physiotherapist	физиотерапевт
noun	Offense	pick (also called screen)	пик/блок (екран)
term	Offense	pick and roll	пик/блок (екран) и ролане- отварање
term	Dribble	pick up the ball	земи топка
noun		pill (slang for ball)	пил (израз за топка)
noun	Player	pivot	играч на позиција центар
verb	Travelling	pivot (position of a player - also called center)	движење/пивотирање (играч на позиција центар)
noun	Travelling	pivot foot	пивот нога/стојна нога
noun	Travelling	pivoting	движење/пивотирање (движење на слободната нога околу пивот нога)
noun		place	место
term		place a player at a disadvantage	да се доведе играч во подредена положба
verb		play	игра
term	Evaluation of referees	play situation	ситуација во играта
noun	Player	player	играч
noun	Player	player coach	играч-тренер
term		player control	играч кој има контрола-посед на топката
term	Foul	player control foul	грешка од играч кој има контрола-посед на топката
term	Scoresheet	player entering court	влегување на играч на терен
term	Scoresheet	player enters the court	играчот влегува на терен
term	Rules	player entitled to the throw-in	играч на кој му е доделено право на уфрлање
term		player fouled	играч над кој е направена лична грешка (фаулиран играч)
term	Shooting	player in the act of shooting	играч во момент на шут
term	Progressing	player in the air	играч во воздух
term		player is fouled	играчот е фаулиран (играч врз кој е направена лична грешка)
term		player leaves the court	играч го напушта теренот
term	Player	player number 9	играч со број 9
term	Shooting	player releases the ball	играчот ја исфрла-ослободува топката
term	Player	player who controls the ball	играч кој има контрола-посед на топката
term	Player	player who does not control the ball	играч кој нема контрола-посед на топката
term	Scoresheet	players' names	имиња на играчите
term	Scoresheet	players' numbers	бројеви на играчите
term	Table officials	players' licences	лиценци на играчите
term	Playing the ball	playing basketball	играње кошарка
noun	Court	playing court	терен за игра
term	Court	playing court dimension	димензии на теренот за игра
term	Playing equipment	playing equipment	опрема за играње
term	Uniform	playing number	број на дресот за игра
term	Game	playing situation	ситуација на игра
term	Game	playing time	време за игра
term	Game	playing time is over	крај на времето за игра
term	Uniform	playing uniform	униформа за игра
noun	Player	playmaker	плејмејкер (организатор на игра)
noun	Competition	play-off	плеј-оф (разигрување)
noun	Awards	podium	подиум
verb	Official's signal	point	поен



noun	Player	point guard	бек шутер
term	Official's signal	point in a direction	покажува правец
term	Statistics	points against	постигнати поени/кошеви против
term	Statistics	points in the paint	поени/кошеви постигнати од рекет (поле на ограничување)
term	Statistics	points per game	поени/кошеви по натпревар
term	Statistics	points scored	постигнати поени
verb	Mechanics	position	позиција/положба
noun		position	позиција/положба
term	Player	position of players	позиција/положба на играчите
noun	Mechanics	positioning	позиционирање
noun	Rules	possession	посед
term	Rules	possession of the ball	посед на топка
noun	Evaluation of referees	post-game	после натпревар (дискусија по завршување на натпреварот)
noun	Offense	postplay	игра под кош (игра на центри)
noun	Player	postplayer	играч под кош (центар)
noun	Offense	post-up (take a position close to, and facing away from, the basket in preparation to receive a pass)	пост-ап (земање позиција блиску до кошот- свртен со грб кон кошот, со намера да прими топка)
noun	Player	power forward	јако крило- крилен играч
noun	Practice	practice	вежба/тренинг
term	Mechanics	pre-game conference	при-гејм (состанок пред почеток на натпреварот)
term	Administrative	pre-game presentation	представување пред почеток на натпреварот
term	Game	pre-game warm-up	загревање пред почеток на натпреварот
term	Table officials	preparation of the scoresheet	подготовка на записникот
term	Awards	presentation of awards	доделување на награди
term		preserve a position	зачувување-одржување на положбата
term	Mechanics	preserve the triangle	зачувување-одржување на триаголникот (помеѓу судиите на терен)
noun	Defense	press (guarding a player very closely)	пресинг- одблизу чување на играч
term	Defense	pressing defense	притисок- пресинг одбрана
term	Playing equipment	pressure release ring	зглобен обрач
term	Defense	prevent a player from scoring	спречување на играч да постигне кош
verb		prevent from	спречување од
term	Violation	prevent the ball from passing through the basket	спречување на топката да помине низ кошот
term	Gymnasium	price of ticket	цена на билет
adverb		primarily	примарно/првенствено
term	Mechanics	primarily responsible	примарно одговорен
adjective		primary	примарно
term	Mechanics	primary coverage area	зона на примарно покривање
noun		principle	принцип
term	Rules	principle of vertically	принцип на вертикалност
noun		procedure	постапка/процедура
noun		progress	напредок
term	Dribble	progressing with the ball	напредување со топката
noun	Evaluation of referees	projection	проекција
noun	Game	protest	жалба
		punish	казнет
adverb		purposely	намерно
verb		pursue	прати, продолжува, следи
verb	Foul	push	турка
noun	Foul	push	туркање



verb	Foul	push off	одтурнува
noun	Foul	push off	одтурнување
noun	Foul	pushing	туркање
noun	Practice	push-up	склек(ови)
verb		put back (an offensive player grabs an offensive rebound and scores a field goal from under the basket)	пут бек (играч од нападот грабнува-остварува офанзивен скок и постигнува кош од игра од под кошот)
term	Ball related	put the ball into play	ја враќа топката во игра
noun	Skills	quickness	скорост/брзина
noun	Competition	Qualifying Tournaments	квалификациски турнири
noun	Game	quarter	четвртина
noun	Skills	quarter-final	четврт-финале
adjective	Skills	quick	брз
adverb		quickly	брзо
noun		rainbow (high arc shot)	виножито (шут со висок лак)
verb		raise	крева
verb	Behaviour	raise hand	крева рака/шака
term	Body	raised arm	крената рака
verb	Playing the ball	reach	достига
term	Violation	reach through the basket	достига/дофаќа/протнува низ кошот
adjective		rear	задна/назад
noun	Travelling	rear foot	задна нога
verb	Playing the ball	rebound	скока
noun		rebound	скок
term	Court	rebound places	места за скокање
term		rebound situation	ситуација на скок
noun		rebouncing	скокање
term	Playing the ball	receive the ball	прима топка
term	Body	receive treatment	прима третман
noun	Playing the ball	receiver	примач
term	Table officials	record a foul	запишува грешка
term	Table officials	recording the time	запишување на време
adjective	Colour	red	црвена
verb		three referees	3 судии
noun		ref (short name of referee)	судија (краток назив за судија)
verb	Officials	referee	суди
noun	Officials	referee	судија
noun	Officials	referee (also called crew chief)	судија (главен судија или шеф на судискиот тим)
term		referee camp	камп за судии
term		referee fee	судиска такса
term		referee report	судиски извештај
noun	Officiating	refereeing	судење
verb		regain	повторно освојување
term	Playing the ball	regain control of the ball	повторно остварување посед на топката
term		regain possession	повторно остварува посед на топката
term	Progressing	regains his balance	повторно остварува негов баланс
term	Progressing	regains his momentum	повторно го враќа неговиот моментум на движење
noun	Rules	regulation	правила/регулативи
verb	Defense	reject (blocks a shot)	одбива (да блокира шут)
noun	Defense	rejection (blocked shot)	одбивање (блокиран шут)
verb		release	ослободува
term	Shooting	release the ball	ја ослободува/исфрла топката
verb		report	известува
noun		report	извештај
term	Table officials	report a foul	известува за грешка
term	Table officials	report to the scorer	го известува записничарот



term	Table officials	request for substitution	барање за замена
term	Table officials	request for time-out	барање за тајм-аут
noun	Table officials	reset (clock reset)	ресетирање (ресетирање на часовникот)
term	Table officials	reset in error (clock reset)	ресетирање по грешка
adjective		responsible	одговорен
term	Contact	responsible for contact	одговорен за контакт
noun		restricted area	рекет/поле на ограничување
noun		restriction	ограничување
verb		resume	продолжува
verb		retrieve	стекнува/постигнува/прави
term	Playing the ball	retrieve the ball	стекнува топка
term	Competition	return game	возвратен натпревар
term	Competition	return match	возвратен натпревар
term	Progressing	return to the floor	се враќа на подот
verb		reverse	обратен /спротивен/завртен
noun	Shot	reverse layup	обратно/завртно положување
term	Table officials	reverse the arrow	свртување на стрелката
term	Body	right hand	десна рака
term	Body	right-handed player	деснорак играч
noun	Playing equipment	rim (also called ring)	обрач
noun	Shot	rimshot (slang for a scored basket when the ball touches the ring)	шут од обрач (израз за постигнат кош по одбивање на топката од обрачот)
noun	Playing equipment	ring	обрач
noun		rock (slang for ball)	рок/камен (израз за топка)
verb		roll	се движи/тркала
term	Dribble	roll dribble	ролинг (водење на топката околу телото)
noun	Player	rookie	почетник
noun	Team	roster	состав на екипата
verb	Mechanics	rotate	ротира
noun	Mechanics	rotation (referees' movement)	ротација (судиско движење)
adjective	Behaviour	rough	груб
term	Foul	rough play	груба игра
noun		roughness	грубост
noun	Competition	round	коло
term	Competition	round robin tournament	турнир на кој се игра по скратен систем
term	Contact	RSBQ (rythm-speed-balance-quickness) refers to how to decide on wheather a contact effect the play	ритам-брзина-баланс- скорост/да се одлучи дали контактот влијае на играта
noun		rubber	гума
noun	Rules	rule	правило
noun	Rules	rule book	книга на правила
term	Behaviour	rules of conduct	правила на однесување
noun	Rules	ruling	владачки
verb	Progressing	run	трча
noun	Statistics	run (a team scores many points while the other team does not)	ран/трчање (едната екипа постигнува повеќе поени/кошови од другата)
noun	Practice	running	трчање
term	Scoresheet	running score	тековен резултат
noun	Scoresheet	shoulder	рамо
verb	Shooting	score	поентира
term	Shooting	score	резултат
term	Scoresheet	score a basket	постигнува кош
term	Scoresheet	score in extra periods	постигнува кош во продолженја
noun	Technical equipment	score in first/second/third/fourth period	постигнува кош во прв/втор/трет/четврт период/четвртина



noun	Technical equipment	scoreboard	семафор
noun	Table officials	scoreboard operating machine	уред за управување со семафорот
noun	Table officials	scorekeeper	записничар
noun	Table officials	scorer	записничар
noun	Table officials	scorer's table	записничка маса
term	Shooting	scoresheet	записник
term	Shooting	scoring chance	прилика-шанса за постигнување на кош
term	Offense	scoring opportunity	можност за постигнување на кош
verb	Offense	set the screen	поставување блок/блокада/екран
noun	Offense	screen	блок/блокада/екран
term	Offense	screened player	играч врз кој се поставува блокот/екранот
noun	Offense	screening	блокирање/екран
noun	Awards	season	сезона
noun	Statistics	season-high	висок дел од сезоната
noun	Gymnasium	seat	седиште
term	Time related	second	втор
term	Game	second half	второ полувреме
term	Scoresheet	second named team	второ именувана екипа
term	Game	second period	втор период
term	Game	second quarter	втора четвртина
adverb		secondary	второстепено
term	Playing the ball	secure the ball	обезбедување-освојување на топка
term	Administrative	select the game ball	избор на топка за игра
term	Administrative	selection of the game ball	избирање на топка за игра
noun	Court	semi-circle	полу-круг
verb	Competition	semi-final	полу-финале
noun		send off	исклучување
verb	Age categories	senior	сениор
term	Time related	set	поставува
verb	Offense	set a screen	поставува блокада/екран
verb	Time related	set back (clock)	го посатавува времето наназад (часовник за игра)
term	Time related	set forward (clock)	поставување нанапред (часовник за игра)
term	Offense	set offense	постави напад
term	Shot	set shot	да постави -намести шут
verb	Officiating	shake hands	поздрав со раце-ракување
verb	Defense	shift	заменува/променува
noun	Defense	shift	замена/промена
noun	Uniform	shirt	маица/дрес
verb	Shooting	shoot	шут
noun	Shooting	shooter	шутер
noun	Shooting	shooting	шутирање
term	Foul	shooting foul	грешка на шутереот
noun	Shooting	shooting motion	движење при шут
noun	Player	short player	низок играч
noun	Uniform	shorts	шорц - гакички
noun	Shot	shot	удар
noun	Technical equipment	shot clock	часовник за напад (14/24 секунди)
noun	Table officials	shot clock operator	ракувач на времето за напад
term	Shot	shot for goal	шут на кош
noun	Shooting	shot-fake	лажен шут на кош (финта шут)
noun	Body	shoulder	рамо
verb		show	покажува



term	Official's signal	show the number of shots	покажување на бројот на обиди(при слободни фрлања)
noun	Gymnasium	shower	туш
noun	Court	sideline	странична линија
term		sideline throw-in	уфрлање од страничната линија
term	Administrative	sign the scoresheet	го потпишува записникот
verb	Time related	signal	знак
term	Time related	signal sounds	се огласува сигнал
noun		signals	знаци
term	Awards	silver medal	сребрен медал
adjective		simultaneous	истовремено
noun		situation	ситуација
noun	Practice	sit-up	стомачни (вежба)
noun	Ball related	size	големина
noun	Skills	skill	вештина
noun	Shot	sky hook	небесен хук(вид хорог шут)
noun	Skill	skywalk (ability to move laterally while in the air)	небеско одење (способност за странично движење додека е во воздух)
term		slam dunk	забивање-куцање
verb	Travelling	slide	лизга
adjective	Skills	slow	полека
noun	Uniform	socks	чорапи
term	Time related	sounds in error	огласување по грешка
term	Time related	sounds the signal	огласува звучен сигнал
term		special fouls	специјални-посебни грешки
term	Rules	special situations	специјални-посебни случаи
noun	Gymnasium	spectators	гледачи-публика
term	Behaviour	spectators' behaviour	однесување на гледачите-публиката
term	Gymnasium	spectator's stand	трибина за гледачи
noun	Skills	speed	брзина
term	Dribble	speed dribble	врзо водење на топка
term	Dribble	spin dribble	спин водење (водење на топката околу телото во движење)
noun		splash (slang for a made basket when the net remains on the ring)	сплеш (израз/сленг за постигнат кош кога мрежичката ќе остане на обрачот)
noun	Player	sportsman	спортист
noun		spot	точка/место
noun	Gymnasium	stadium	стадион/сала
verb	Gymnasium	stand	стоење
noun	Travelling	stand	при чекори-застанува
verb	Progressing	stand up	(при напредување) станува
term	Gymnasium	standing room	простор за стоење
noun	Statistics	standings	редослед-поредек-пласман (на табела)
verb		start	почнува
noun		start	почеток
term	Team	starting five	почетни пет (прва петорка)
term	Team	starting line-up	почетно поставување-редење
adjective		stationary	неподвижен
term	Progressing	stationary position	неподвижна положба
noun	Statistics	statistician	статистичар
noun	Statistics	statistics	статистика
noun		status	статус
term	Ball related	status of the ball	статус на топката
verb	Playing the ball	steal	краде/превзема
noun	Statistics	steal	украдени топки
verb	Travelling	step	чекори



noun		trap	замка-удвојување
verb		stop	застанува
term	Official's signal	stop clock	судиски сигнал-запирање на часовникот за игра
term	Official's signal	stop clock for foul	судиски сигнал-запирање на часовникот за игра поради грешка
term	Time related	stop the clock	запирање на часовникот за игра
term	Rules	stopped clock period	период кога часовникот за игра е запрен (не работи)
verb	Progressing	straddle	опчекорува
noun		straddle	опчекорување
term	Progressing	straddling the centre line	ја опчекорува централната линија
noun	Practice	stretching	истегнување
term	Violation	striking the ball with the fist	удирање на топката со тупаница
term	Mechanics	strong side	јака страна
adverb		subsequent	следен-подоцнежн
noun	Bench personnel	substitute	заменик
term	Table officials	substitute becomes player	заменикот постанува играч
term	Court	substitute bench	клуба за заменици
term	Court	substitute chairs	столици за заменици
term	Administrative	substitute enters the court	заменикот влегува на терен
noun	Administrative	substitution	замена
term	Rules	substitution opportunity	можност за замена
term	Shot	successful shot	успешен шут
adverb		successive	последователно
term	Practice	suicide run	самоубитвено трчање (сленг-вид на трчање)
noun	Uniform	suit	одело
noun		swat (slang for a blocked shot)	рампа/бариера- израз за блокиран шут
verb		swat a shot (slang for 'to block a shot')	рампа на шут (сленг израз за блокиран шут)
term	Foul	swing an elbow	замавнува со лакт
noun		swish (a shot when the ball enters the basket without touching the ring)	без коски- сленг (израз за шут кога топката влегува во кош без да го допре обрачот)
term	Shot	swish shot (a shot when the ball enters the basket without touching the ring)	шут без коски (израз за шут кога топката влегува во кош без да го допре обрачот)
verb	Defense	switch	промена на место/играч на терен
noun	Defense	switching	променување на места/играчи на терен
adjective		synthetic	синтетички
noun		T (slang for technical foul)	T (сленг израз за техничка грешка)
noun	Statistics	table	маса
noun	Table officials	table officials	помошни судии
adjective	Mechanics	table-side	страна на записничка маса (се мисли на теренот)
term		take a position	завземи позиција
term	Shooting	take a shot	шутира
term	Travelling	take a step	зачекори
term		take a throw-in	изведува уфрлање
term		take an advantage	стекнува предност
term		take up a position	постави став/завземи позиција
term	Player	tall player	висок - стасит играч
verb	Shooting	tap	одби
noun	Shot	tap	одбива
noun	Shooting	tapper (player who taps the ball)	играч кој ја одбил топката
noun	Shot	tapping	одбивање



term		teaching material	материјал за учење
noun	Team	team	екипа
noun	Team	team A	екипа А
term	Scoresheet	team A defeated team B by a score of 88 to 86	екипата А ја победила екипата Б со резултат 88 спрема 86
term	Scoresheet	team A increased the lead	екипата А го зголемила водството
term	Scoresheet	team A leads B by a score of 20 to 12	екипата А има водство над екипата Б со резултат 20 спрема 12
term	Scoresheet	team A leads by 8 points	екипата А има водство од 8 поени
term	Scoresheet	team A won by 2 points	екипата А победила со 2 поена
term	Scoresheet	team B lost by 2 points	екипата Б изгубила со 2 поена
term	Scoresheet	team B lost to team A by a score of 86 to 88	екипата Б загубила од екипата А со резултат 86 спрема 88
noun	Court	team bench	клуба на екипата
term	Court	team bench area	простор околу клубата
term	Bench personnel	team bench personnel	следбеници-персонал на екипата
noun	Rules	team control	посед на топката
term	Foul	team control foul	грешка од екипата која има посед на топката
noun	Bench personnel	team followers	следбеници на екипата
noun	Foul	team foul	грешка на екипата
term	Rules	team foul penalty situation	ситуација на казна од бројот на лични грешки на екипата (бонус)
noun	Table officials	team list	список/листа на играчи
noun	Team	team member	член на екипата
noun	Evaluation of referees	team work	тимска работа
noun	Team	teammate	соиграч
adjective		technical	технички
noun	Technical equipment	technical equipment	техничка опрема
noun	Foul	technical foul	техничка грешка
term	Foul	technical foul by coach	техничка грешка на тренер
term	Foul	technical foul by player	техничка грешка на играч
term	Foul	technical foul during interval of play	техничка грешка за време на интервал на игра
noun	Foul	T-foul (slang for technical foul)	Т-фаул (израз/сленг за техничка грешка)
term	Behaviour	theatrical act	театралност
term	Behaviour	theatrical display	театрално однесување
term	Game	third period	трет период
term	Game	third quarter	трета четвртина
term		three free throws	три слободни фрлања
term	Mechanics	three person officiating system (ЗПО)	систем на судење со тројца судии (ЗПО)
term		three points	три поена
term		three seconds	три секунди
term	Practice	three-man weave drill	вежба-бранови со 3 играчи (вежба со движење и додавање на тројца играчи)
term	Offense	three-on-two situation	ситуација три на два
term	Shooting	three-point attempt	обид за шут за три поени
noun	Court	three-point field goal area	поле за три поени
term	Statistics	three-point field goal attempts	обиди за шут од поле за три поени
term	Statistics	three-point field goals made	успешни шутеви од поле за три поени
noun	Court	three-point line	линија на полето за три поени
noun		three-point shooter	играч кој шутира од полето за три поени
noun	Statistics	three-point shot	шут за три поени



term	Shot	three-point shot	шут за три поени
term		three-point try (US)	обид за шут за три поена (УС)
noun	Player	thrower-in	играч кој ја уфрла топката во игра
noun	Pass	throw-in	уфрла
noun	Court	throw-in line	линија за уфрлање
noun	Violation	throw-in violation	прекршок при уфрлање
noun	Gymnasium	ticket	билет
noun	Gymnasium	ticket-office	билетара
noun	Game	tie	нерешено
noun	Scoresheet	tied score	нерешен резултат
noun	Time related	time	време
term	Time related	time elapses	поминато време
term	Time related	time expires	истечено време
noun	Official's signal	time-in	вклучување на часовникот за игра
noun	Official's signal	time-in signal	сигнал за вклучување на часовникот за игра
noun	Table officials	timekeeper	мерач на времето за игра
noun	Administrative	time-out	тајм-аут
noun	Administrative	time-out opportunity	можност за тајм-аут
noun	Technical equipment	time-out watch	часовник за мерење на тајм-аут
noun	Table officials	timer	мерач на времето за игра
noun	Skills	timing	мерење на времето за игра
noun	Shot	tip-in	тип-ин (скок во напад и кратко одбивање на топката кон кош по што е постигнат кош)
noun	Shot	tipping	кратко одбивање на топката
noun	Gymnasium	toilet	тоалет
term		toilet bowl (slang for the situation when the ball rolls around the ring)	тоалет боул (израз/сленг за ситуација кога топката кружи околу обрачот)
term	Awards	top rebounder	најдобар скокач
term	Awards	top scorer	најдобар стрелец
noun	Body	torso	торзо (гради)
verb	Administrative	toss	потфрла (топка)
noun		toss	потфрлање
term	Administrative	toss the ball	потфрлање на топка
noun	Statistics	total points	вкупно поени
term	Contact	touch an opponent	допирање на противникот
term		touch the ball	допирање на топката
noun	Competition	tournament	турнир
noun	Officials	trail official	пратечки судија
noun	Practice	train	тренира
noun	Practice	training	тренинг
noun	Ball related	trajectory of ball	патека - траекторија на топката
noun	Mechanics	transition	транзиција/механика/
noun	Defense	trap	удвои
noun	Defense	trapping	удвојување
noun	Defense	trapping defense	удвојување во одбрана
noun	Violation	travel	прекршок чекори
verb	Travelling	travel	чекори
noun		travel cost	патни трошоци
noun	Violation	travelling	прекршок чекори
noun	Body	treatment	третман (лекување)
noun		trey (slang for 3-point basket made)	тројка (израз-сленг за постигнат кош со вредност од три поени)
noun		triangle	триаголник
verb	Foul	trip	сопнува
term	Officiating	triple whistle	тројна свирка
noun	Foul	tripping	сопнување



noun	Awards	trophy	трофеј/пехар
noun	Uniform	T-shirt	маица
noun	Statistics	turnover	загубена топка
term	Violation	twenty-four second violation	прекршок 24 секунди
term		two free throws	две слободни фрлања
noun	Scoresheet	two points	два поени
noun	Pass	two-hand pass	додавање со две раце
term	Mechanics	two-person officiating system (2PO)	систем на судење со двајца судии
noun	Statistics	two-point field goal attempt	обид за шут од поле за два поени
term	Statistics	two-point field goals made	успешен шут од поле за два поена
noun	Shot	two-point shot	шут за два поена
noun		two-shot penalty	казна две слободни фрлања
term	Foul	type of fouls	вид на грешки/фаули
noun		UF (slang for unsportsmanlike foul)	УФ (израз за неспортска грешка)
noun		U-foul (slang for unsportsmanlike foul)	У-фаул (израз/сленг за неспортска грешка)
noun	Officials	umpire	помошник (судија)
noun	Uniform	undergarment	облека под дресот
noun	Shot	underhand shot	шут под рака
term	Defense	unguarded player	играч кој не е чуван
noun	Uniform	uniform	униформа
noun	Evaluation of referees	uniformity	униформираност (еднообразност)
term		unsportsmanlike act	неспортски чин
term	Behaviour	unsportsmanlike behaviour	неспортско однесување
term	Behaviour	unsportsmanlike conduct	неспортско водење/раководење/управување
term	Foul	unsportsmanlike foul	неспортска грешка
adjective		unsuccessful	неуспешен
term	Travelling	up and down	горе-долу
noun		up-fake	горе-долу (исценирање-финта шут)
noun	Shot	upward flight	нагорен лет на топката
term		used ball	користена топка
adjective		valid	важечки/валиден/оправдан
term		valid reason	важечка/оправдана причина
term	Table officials	value of the basket	вредност на кошот
term		value of the shot	вредност на шутот
adjective		vertical	вертикално
noun		verticality	вертикалност
noun	Age categories	veteran	ветеран
verb		vibrate	вибрира
noun		vibration	вибрација
noun	Awards	victory ceremony	церемонија-прогласување на победниците
noun	Evaluation of referees	video	видео
noun	Mechanics	viewing angle	видно поле/агол
term	Violation	violating team	екипа прекршител(екипа која го направила прекршокот)
noun	Violation	violation	прекршок
noun	Behaviour	violence	насилство
adjective	Behaviour	violent	насилен
noun	Team	visiting team	гостинска екипа
noun	Statistics	visitors	посетители/гости
noun	Body	waist	струк /половина,појас/
noun		walk (slang for travelling violation)	прошетка (сленг- израз за прекршок чекори)
noun	Game	warm up	загревање
verb	Game	warm up	загрева



noun	Uniform	warm-up top	врвно загрeан
verb	Officiating	warn	предупредува
noun	Officiating	warning	предупредување
verb		watch	гледа
noun	Mechanics	weak side	слаба страна
verb	Uniform	wear	носи
noun	Ball related	weight	тежина
noun	Practice	weightlifting	кревање на тежина
verb	Officiating	whistle	свири
noun	Uniform	whistle	свирче
adjective	Colour	white	бело
verb		win	победи
noun	Statistics	win	победа
noun	Competition	winner	победник
term	Administrative	wish a good game	посакувам добар натпревар
term	Administrative	wish a good luck	посакувам среќа
verb	Administrative	withdraw	да се повлече/отповика/склони
term	Administrative	withdraw a decison	ја повлече одлуката
noun	Administrative	withdrawal	повлекување/отстапување
term	Status of the ball	within the basket	во кошот
noun	Age categories	woman	жена
noun	Age categories	women gender	женски пол
noun	Mechanics	working area	работно поле
noun	Practice	workout	вежба
noun	Competition	World Championship	светско првенство
adjective	Colour	yellow	жолт
term	Practice	zig-zag drill	цик-цак вежба
noun	Defense	zone	зона
noun	Defense	zone defense	зонска одбрана
term	Mechanics	center official	централен судија
noun	Defense	footwork	работа со нозе
	Progressing	spin move	спин движење (водење на топката околу телото во движење)
	Foul	draw a foul	да извлече - изнуди лична грешка
noun	Competition	round	коло /рунда
noun	Evaluation of referees	conflict	конфликт
noun	Behaviour	altercation	препирање/расправање
noun	Evaluation of referees	integrity	интегритет
noun	Evaluation of referees	personality	персоналност/карактер
verb	Evaluation of referees	rank	ранг/ниво
noun	Evaluation of referees	ranking	рангирање
term	Officiating	miss a call	испушта одлука
noun	Officiating	missed call	пропуштена/недонесена одлука
verb	Officiating	guess	претпоставка
term	Officiating	guess call	одлука по претпоставка
term	Officiating	unnecessary call	непотребна одлука
noun	Numbers	1 - one	1-еден
noun	Numbers	2 - two	2-два
noun	Numbers	3 - three	3-три
noun	Numbers	4 - Four	4-четири
noun	Numbers	5 - Five	5-пет
noun	Numbers	6 - Six	6-шест
noun	Numbers	7 - Seven	7-седум




noun	Numbers	8 - Eight	8-осум
noun	Numbers	9 - Nine	9-девет
noun	Numbers	10 - Ten	10-десет
noun	Numbers	14 - Fourteen	14-четиринаесет
noun	Numbers	24 - Twentyfour	24-дваесет и четири
adjective	Colours	green	зелен
adjective	Colours	orange	портокалов
adjective	Colours	purple	виолетов
adjective	Colours	brown	кафеав
adjective	Colours	striped	пругаст
noun	Good to know	Yes	Да
noun	Good to know	No	Не
noun	Good to know	Hi!	Здраво
term	Good to know	Good morning!	Добро утро
term	Good to know	Good afternoon!	Добар ден
term	Good to know	Good evening!	Добро вечер
term	Good to know	Nice to meet you	Убаво што се сретнавме
term	Good to know	How are you?	Како сте
term	Good to know	Excuse me	Извинете ме
noun	Good to know	Sorry	Жалам
term	Good to know	I am sorry	Жал ми е
term	Good to know	I don't understand	Не разбирам
term	Good to know	I don't speak English	Не зборувам Англиски
term	Good to know	I don't speak Danish	Не зборувам Дански
term	Good to know	Thank you	Ви благодарам
term	Good to know	Thank you very much	Многу ви благодарам
noun	Good to know	Welcome	Добродојдовте
term	Good to know	You are welcome	Вие сте добредојдени
term	Good to know	Enjoy your meal!	Уживајте во оброкот/јадењето
noun	Good to know	Cheers (when drinking together)	На здравје (кога се пие во друштво)
noun 1522	Good to know	Congratulations!	Честитки
Abreviations in use	Кратенки во употреба	AOS - Act of shooting	момент на шут
		AA - Action area	работно поле
		AMI - Active mindset	активна состојба на духот/памерот
		AR - Active referee	активен судија
		APA - Alternating possession arrow	стрелка за алтернативен посед
		APL - Anticipate the play	предвидување/очекување на играта
		BATD- Ball at the disposal	топка на располагање
		BB - Backboard	табла
		BC - Backcourt	задно поле
		BCV - Backcourt violation	прекршок вратена во задно поле
		BS - Ball side	страна на топката
		BI - Basket interference	попречување на топката
		BL - Blocking	блокирање
		CH - Charging	пробивање
		CD - Close down	положба на водечкиот судија/сленг
		CA - Closed angle	затворен агол
		COM - Commissioner	делегат
		COB - Control of the ball	посед на топката
		CG - Coverage	покривање
		CS - Cross step	страничен чекор
		DD - Double dribble	двојно водење
		DOF - Double foul	двојна ЛГ
		DW - Double Whistle	двојна свирка
		DUCE - Dual coverage	двојно покривање
		EPL - Edge of the play	раб/ивица на играта
		ELW - Elbowing	користење на лакти



	EOG - End of the game	крај на играта/натпреварот
	EOP - End of the period	крај на период
	EXCE - Extended coverage	издолжено покривање
	FAC - Fantasy call	измислена/изфантазирана одлука
	FB - Fast Break	контра напад
	FGT - Fighting	тепачка
	FF - Flagrant foul (NBA)	неспортска грешка/скандалозна-ужасна грешка (NBA)
	FL - Flop	флоп
	FVI - Foot violation	прекршок игра со нога
	FTEX - Free throw line extended	продолжена линија за слободни фрлања
	FOM - Freedom of movement	слобода на движење
	GC - Game Control	контрола на играта/натпреварот
	GF - Game Flow	тек на играта/натпреварот
	FG - Field goal	кош од игра
	GT - Goaltending	слегувачка патека
	HC - Hancheking	недозволена игра со раце
	HOL - Holding	држење
	LGP - Legal guarding position	исправна положба на чување
	MC - Marginal contact	маргинален/занемарлив контакт
	OFB - Off the ball	од топка
	PW - Patience Whistle	трпелива свирка
	PV - Peripheral vision	периферен поглед/видокруг
	PGC - Pregame conference	состанок пред натпреварот
	PRO - Preventative officiating	превентивно судење
	RC - Rectangle	правоаголник
	ROT - Rotation	ротација (судиско движење)
	SPA - Scan the paint	скенирање на рекетот
	NCSC - No charge semi circle	полукруг каде нема пробивање
	SCE - Secondary coverage	секундарно покривање
	SWP - Stay with the play	остани со играта
	3W - Triple whistle	трипла свирка
	WA - Working area	работно поле
Total 1460	HSB - Home study book	книга за учење од дома

СРЕЌНА РАБОТА!



СЕЛЕКЦИЈА, ОБРАБОТКА И ПРЕВОД

ФИБА НАЦИОНАЛЕН ИНСТРУКТОР

Ѓорги ПИПЕРКОВ